



## ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СТРУЧЕН СОРАБОТНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО

Одлична шанса да се приклучите кон реномирана меѓународна финансиска групација и да станете дел од Секторот за инвестиции.

Работни задачи и одговорности:

- ☒ Следење на случувањата на домашните и странските финансиски пазари и останати настани од интерес на инвестициските портфолија на фондовите;
- ☒ Инвестирање на средствата на фондовите на домашните и странските пазари;
- ☒ Следење на квалитетот на хартиите од вредност;
- ☒ Почитување на условите и ограничувањата од законската и подзаконската регулатива во процесот на инвестирање;
- ☒ Следење на одделни видови на ризици поврзани со портфолијата на фондовите;
- ☒ Подготовка на анализи на финансиски инструменти и предлози за инвестирање;
- ☒ Координирање, следење и надзор на целокупниот процес на инвестирање;
- ☒ Воспоставување на деловни контакти;
- ☒ Менторство и пренос на знаења.

Потребни квалификации, искуство и образование:

- ☒ Универзитетска диплома во релевантна област (економија, финансии или еквивалентна област);
- ☒ Професионална квалификација ќе се смета како предност (положено испит за инвестиционен советник или друг соодветен испит од надлежна институција во странство);
- ☒ Активно познавање на англиски јазик;
- ☒ Пожелно, но незадолжително познавање на регулативата од областа на задолжително и доброволно капитално финансирано пензиско осигурување;
- ☒ Одлични комуникациски и организациски способности, како и способност за независна и самостојна работа;
- ☒ Способност за критичко и аналитичко мислење, антиципативно расудување и одлучување, како и усно и писмено известување;
- ☒ Стручно користење на MS Office;

Нудиме:

- ☒ Интересна и динамична работа, можност за личен и стручен развој;
- ☒ Работа со современи технологии и непрекинато стекнување нови знаења;
- ☒ Стручно усовршување, посета на курсеви за дополнување на знаењето;
- ☒ Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје;
- ☒ Дополнителни бенефити при користење на производите на Групацијата;

Доколку сте заинтересирани и квалификувани за наведената позиција, Ве молиме аплицирајте со поднесување на Вашето CV на македонски јазик на [info@triglavpenzisko.mk](mailto:info@triglavpenzisko.mk)

Пријавувањето можете да го извршите најдоцна до 20 јули 2021 година.

Единствено квалификуваните кандидати во потесен избор ќе бидат понатаму контактирани.